



**"На вашето прашање не можам да одговорам поинаку освен со едно едноставно: НЕ, македонското прашање воопшто не е решено!"**

**"На сите балкански народи Балканската федерација би им гарантирала положба како на најсреќните народи на светот, голем економски развој и брз напредок во сите области на општествениот живот".**



ГОЛЕМОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА ТУРЦИЈА ВО КОЕ ИБРАХИМ ОД БИЛЕЦИК ШЕСТ ГОДИНИ БИЛ ПРАТЕНИК

# НЕ, МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВООПШТО НЕ Е РЕШЕНО!

Пишува:  
Гоце ДУРТАНОСКИ

**Б**идејќи е очигледно дека сегашното решение на македонското прашање е спротивно на принципите на правдата и на слободата, како и на интересите на мирот, на вашето прашање не можам да одговорам поинаку освен со едно едноставно: НЕ, македонското прашање воопшто не е решено!", посочува Ибрахим во својот одговор на прашањето од анкетата на весникот "Балканска федерација".

"Што се однесува на начините на кои ќе може да им се стави крај на угнетувањата на етничките малцинства и на ривалствата кои ги спротивставуваат балканските држави едни на други, морам да речам дека управните системи на сегашните балкански влади нема да се изменат и дека нема да престанат угнетувањата на малцинствата, па според тоа, ниту ривалствата меѓу балканските народи.

За Балканската федерација воопшто, и за условите во

кои таа ќе може да се оствари, според мое мислење треба, пред сè, сегашните влади на балканските држави да ја предвидат иднината на Балканот и на власт да донесат влади кои ќе можат да ја предвидат таа иднина. Остварувањето на овој факт ќе значи и скоро остварување на Балканската федерација. Прв чекор кој ќе треба тогаш да се преземе ќе биде укинувањето на воените граници, а потоа и обединување на надворешните воени и политички управи.

Не можам категорично да тврдам дека оној ден кога сите балкански држави ќе ја прифатат идејата за Балканска федерација како апсолутна потреба, турските власти ќе бидат подготвени да земат учество во остварувањето на таа идеја. Јас лично со сите сили ќе работам во прилог на тоа.

Оваа цел истовремено е и хуманитарна цел, зошто на сите балкански народи создавањето на Балканската федерација би им гарантирало и

положба која ќе биде иста со положбата на најсреќните народи на светот. На балканските народи таа би им гарантирала голем економ-

ски развој и брз напредок во сите области на општествениот живот", го завршува своето писмо Ибрахим од Билеџик.

#### Ибрахим од Билеџик



Во турската историја Ибрахим од Билеџик останал забележан под ова име како избраник, пратеник од Билеџик во Големото народно собрание на Турција, со мандат од шест години. Инаку, тој завршил воено училиште во Цариград (Истанбул) и во периодот од 1900 до 1908 година бил офицер на различни воени формации во Македонија, пред сè, во Битола. По објавувањето на турскиот Устав, бил ангажиран во гардата на абдицираниот султан Абдул Хамид во Солун и во Цариград. Ибрахим зел учество и во Балканската војна на Галиполе. За време на Првата светска војна бил генерален инспектор на турските чети во Странџа. За време на неговата шестгодишна пратеничка функција во Собранието, а и потоа се залагал за индустриски развој на Турција.